

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
“СМАРТ ЕЗЕРО МЛАДОСТ – Прва иновативна туристичка атракција во Македонија”**

Општина Велес во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “СМАРТ ЕЗЕРО МЛАДОСТ – Прва иновативна туристичка атракција во Македонија” за модерно и урбано уредување на езерото „Младост“ во Општина Велес преку создавање на првата паметна туристичка атракција во Македонија преку активирање на туристичкиот потенцијал на езерото Младост.

Општина Велес во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “СМАРТ ЕЗЕРО МЛАДОСТ – Прва иновативна туристичка атракција во Македонија”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина за време на проектната имплементација на проектот. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Општина Велес
Адреса: Панко Брашнар 1, Велес
Телефон: 043/232-406
Одговорно лице: Билјана Шуркова манаскова
Е-маил: biljana.s.manaskova@veles.gov.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава:_____).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот “СМАРТ ЕЗЕРО МЛАДОСТ – Прва иновативна туристичка атракција во Македонија” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Општина Велес и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата